



Димитрие **МАНЕВСКИ**

СЕ ВРАТИВМЕ! ДА СЕ ДОГОВОРИМЕ?

Од зборови на дело. Тоа е она што Русија го направи одговарајќи на упадот на грузиските сили во Абхазија и во Осетија. Многу пати досега ги слушавме руските официјални претставници како упатуваат предупредувања, како се закануваа дека ќе преземат нешто доколку западните земји не престанат со својата недвосмислена намера да се доближуваат сè повеќе и повеќе до нивните граници.

Некои коментираат дека Грузијците ја погодија "ранетата мечка" на многу незгодно место и дека неминовно беше да следи возвратен удар. Со ова се согласувам, но би додал дека "ранетата мечка" веќе не е толку "загрижувачки ранета". Брзиот одговор, експресното напредување, медиумското покривање на целата операција, дипломатскиот успех и координираност, а секако многу е битно да се спомне и минималната вознемиреност, се само дел од показателите дека "мечката" полека но сигурно застанува на нозе.

Власта расипува, апсолутната власт, апсолутно расипува.

За економскиот напредок на Русија непотребно е да се говори, за нивната воена моќ и потенцијал, исто така, но она што е забележително во нивната реакција и во целата оваа експресна војна се нивните манири, кои прв пат по долги години личат на манири на една супер сила. Одолевањето на сите притисоци, однапред подготвениот одговор на сите прашања и забелешки, игнорирањето на апелите за прекин на огнот, се само дел од нив.

Всушност, сè ова веќе е видно. Го видовме во примерот со Косово, го видовме во Ирак, во Авганистан... Но, овој пат главниот актер е друг.

Во контекст на глобалната политика оваа најава за враќање на сцената на Русија за мене е позитивна промена. Изминативе 18 години во кои во глобални рамки владееше САД и постоеше монопол врз светската сила, се покажаа како нестабилни, непросперитетни, конфликтни и со нескриена тенденција за унификација на целиот светски поредок. Недостатокот на конкуренција и натпре-

варување во светски рамки, за САД, а и за сите нас кои избираме да немаме избор и да му се покориме на посилниот, доведе до сериозна стагнација. Почетниот бум, кој беше поттикнат од еуфоријата и од чувството на победа на западниот свет врз

ранешниот источен блок, полека но сигурно спласнува и сè поголем е бројот на жителите на донеодамна победничкиот запад, кои сега се соочуваат со вистината, која одамна ја кажа Актон: Власта расипува, апсолутната власт, апсолутно расипува.

По многу параметри монополарниот светски поредок се покажа како полош и понеуспешен од биполарниот, кој пред него постоеше. Веројатно најважниот параметар и критериум за успешноста на еден поредок е човекот кој во него живее. Монополарниот систем со себе донесе огромен број човечки жртви. Не успеа да се справи со глобалните проблеми, како што се, гладот, уништувањето на природата, сиромаштијата, големата експанзија на смртоносните болести, како СИДА и канцер... Напротив, бројот на човечки жртви, на гладните, на сиромашните, на болните постојано се зголемува. Медиумски обработените обиди да се прикаже некаква си непостоечка борба и обид за промена на сите овие состојби е залудна. Сè поголем е бројот на оние кои лицемерноста и дволичноста на главните протагонисти ја согледуваат и ѝ се спротивставуваат.

Токму таа дволичност и лицемерност сега им се враќа како бумеранг. За секоја забелешка која ја упатија на руска адреса, следувааше едноставно потсетување на иста таква ситуација во која тие реагирале исто како што сега реагира Русија.

Меѓутоа, и покрај целата таа арогантност и хипокритичност, не смее да се заборава нешто многу важно, а тоа е неспорната итрина и промисленост која САД ја демонстрираат години и години наназад. Без разлика дали според нашите критериуми и вредности нивните постапки се оправдани или не, фактот дека тие успеваат да го добијат тоа што го сакаат, а сите ние остануваме замолкнати и искористени, едноставно постои.

Дали сега на сцената се појавува некој кој може да им парира? Доколку е тоа така, тие сигурно ќе изнајдат решение и ќе успеат да го извлечат максимумот за себе. Вистинската слика ќе ја дознаеме наскоро, ќе ја дознаеме оној момент во кој на дневен ред ќе дојде прашањето за Иран и за новонастанатите околности на Блискиот Исток. Нека ни е среќно.



**АКО НЕ МОЖЕШ
ДА ГИ ПОБЕДИШ,
ИСКОРИСТИ ГИ!**